

## ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **10/2019**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за труд и социјална политика**

I.1.2) Адреса: **Ул. Даме Груев бр.14**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Благица Мојсова** Адреса на е-пошта: **bmojsova@mtsp.gov.mk** Телефон/Факс: **023106 449/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат **На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:  
**Државни органи - Социјална заштита**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Изведување на градежни работи за адаптација на простор за Станбена единица за организирано живеење со поддршка за лица со интелектуална попреченост од ЈУ Специјален Завод Демир Капија, во с. Корешница - Општина Демир Капија**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **1.270.000,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **Село Корешница, Демир Капија**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на тендерската документација**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Не**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: **Не**

II.11) Времетраење на договорот:

**60** денови

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во отворената постапка. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најисклата цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката. Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН. Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН, на лицето кое ќе поднесе понуда за соодветната постапка по електронски пат. Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најисклата цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени). Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

### ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [10.00 %]**

IV.1.5) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи - изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:  
Документ за регистрирана дејност

**За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Доказ издаден од надлежен орган за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон за градење кои се однесуваат на предметот на договорот, економскиот оператор потребно е да поседува Лиценца Б за изведба.**

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:  
Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:  
Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

- Документ за работен однос (M1/M2, договор за работа или договор за ангажман). -Листа на главни испораки на понудувачите извршени во последните пет години (вид на објект, опис, големина на проектот) со обезбедување на потврда за реализирани обврски издадени од примателите.

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:  
**За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка способност, економскиот оператор треба да има на располагање најмалку 10 вработени од кои 4 инженери од кои: а) Градежен инженер со Овластување Б за инженер за изведба издадено од Комора на овластени инженери и архитекти на РМ б) Архитект со Овластување Б за инженер за изведба издадено од Комора на овластени инженери и архитекти на РМ в) Машински инженер со Овластување Б за инженер за изведба издадено од Комора на овластени инженери и архитекти на РМ г) Електро инженер со Овластување Б за инженер за изведба издадена од Комора на овластени инженери и архитекти на РМ. За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата професионална способност, економскиот оператор треба да има склучено најмалку три договори во изминатите пет години со слична содржина и вредност како бараната.**

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

## **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до **05.03.2019 во 10:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **27.02.2019 15:30**

V.3) Период на важност на понудата: **120** денови

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

**05.03.2019 во 10:00** Место: **Скопје, Ул.Даме Груев бр.14, Просториите на Министерството за труд и социјална политика, катб, канц.5**

V.5) Дополнителни информации **Ве молиме пополнете го ексел документот. Дополнителни информации може да се добијат кај лицето за контакт назначено во огласот.**

V.6) Датум на објава: **11.02.2019**

**ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**

**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА**

**ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ**

**ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ**